



**OPINION ON THE IMPLEMENTATION OF MEASURES ANTICIPATED IN THE OPEN GOVERNMENT
PARTNERSHIP ACTION PLAN OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA**

Skopje, October 2013

INTRODUCTION

In September 2011 the Republic of Macedonia joined the Open Government Partnership and endorsed the Open Government Declaration¹ (the Declaration). By joining the Partnership, the Government of the Republic of Macedonia has committed to strengthen its efforts for promotion of transparency, fight against corruption, increased civil participation and use of new technologies, in order to ensure more efficient and accountable governance. By endorsing the Declaration, the Government of the Republic of Macedonia has committed to increase availability of information on the government's operation, to support civil participation, to implement the highest standards of integrity in the public administration and to increase access to new technologies on openness and accountability. The Foundation Open Society - Macedonia² (FOSM) welcomed the Government's decision to join the Open Government Partnership (OGP) and expressed its satisfaction with this first step taken in the process for implementing specific activities aimed to promote the government's openness and encourage greater civil participation. Moreover, FOSM³ expressed its willingness to establish a dialogue with the Government, participate in the work and support the attainment of commitments assumed by the Government under the Open Government Partnership.

FOSM learned about the OGP's first public event organized by the Ministry of Information Society and Administration⁴ for presentation of the OGP Draft Action Plan of the Republic of Macedonia and promotion of the website e-demokratija.mk as modern method for public discussion, as late as March 2012. Despite all efforts made, FOSM was engaged in one-direction communication with the institutions. However, deprived of the possibility to participate in the preparation of the Draft Action Plan, in a very short time period FOSM managed to prepare and submit its comments on the OGP Draft Action Plan,⁵ notably because it is our belief that civil society, which is formal part of the OGP process, should not be ignored. In reference to draft action plans developed by other countries that have joined the OGP, we believe that measures proposed in the Macedonian Draft Action Plan do not provide continuity between current reforms and previous efforts implemented for greater transparency and accountability and the new steps that will be taken. Also, the Draft Action Plan does not include indicators for monitoring the implementation.⁶ In

¹ Open Government Declaration, available at <http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration>, September 2011

² Letter to the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, Nikola Popovski; 3.10.2011, FOSM's archive number 11-800/1

³ FOSM is committed to evidence- and information-based policy making and therefore it supports initiatives aimed at openness of data disposed by the authorities and participation of all stakeholders in policy-making and decision-making processes.

⁴ Announcement on the website of the Ministry of Information Society and Administration of the Republic of Macedonia, available at <http://www.mioa.gov.mk/?q=node/2945>

⁵ Proposed Amendments to the Open Government Partnership Draft Action Plan (first version) of the Republic of Macedonia, 23.3.2012, FOSM, archive number 11-251/1, available at

<http://www.fosm.org.mk/dokumenti/predlog-za-dopolnuvanje-od-foom-na-ap-za-ogp-23032012.pdf>

⁶ http://www.e-demokratija.mk/web/guest/home?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=7&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch

general, the first version of the OGP Draft Action Plan provided the impression that: (1) the Government believes that transparency and openness can be achieved only by means of IT-related measures; (2) the Government does not set high goals in order to increase transparency and accountability; and (3) the Government lacks an approach to increase cooperation with civil society organizations and participatory policy-making. It should be noted that two from the total of six recommendations put forward by FOSM were integrated in the final version of the OGP Action Plan. They concern promotion of free access to public information and the obligation to ratify the Council of Europe's Convention on Access to Official Documents, which the Republic of Macedonia signed back in 2009.

INDEPENDENT MONITORING OF THE GOVERNMENT'S IMPLEMENTATION OF COMMITMENTS ASSUMED UNDER THE OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

OGP guidelines require all participating governments to consult their civil society and the broader public when developing the OGP Action Plan. Furthermore, they recommend the civil society sector, being a formal partner in the OGP implementation, to monitor the government's commitments under the OGP.

Taking into consideration the OGP guidelines for civil society's engagement in conducting independent monitoring of activities anticipated in the Action Plan, in April 2013 - one year after the Action Plan was adopted - FOSM developed a monitoring methodology for implementation of OGP activities and measures. The methodology was developed in order to assess whether, i.e. to what extent, deadlines for implementation of measures are complied with, by submitting Freedom of Information applications (information requests) to relevant institutions competent for implementation of OGP measures.⁷ In cases where several institutions share the responsibility for implementation of certain measures or they should cooperate among them, the working method targeted all institutions and therefore they were all addressed with information requests on the progress made under a particular measure. For example, all ministries were asked about their compliance with the obligation to publish information about pending law-adoption processes, accompanied with link to the announcement made on the website www.ener.gov.mk, as anticipated under Objective 1, Measure 1. In our opinion, it is important to measure the progress made in this regard, because the timeframe indicated in the Action Plan is not clearly defined, i.e. 30 from total of 35 measures imply deadlines of several years, i.e. 2012-2014 or 2010-2015, and in some cases 2013-2014. Also, the purpose was to identify the manner in which competent institutions are coordinated in implementing the measures, because the Action Plan does not indicate which institution is responsible for the overall/complete implementation of the OGP. At the time when the methodology was developed, the Action Plan's contents and other available information did not indicate whether coordination is provided by the Government of the Republic of Macedonia, which formally joined the OGP, or the Ministry of Information Society and Administration, which is competent for implementation of 14 from total of 35 measures.

⁷ In compliance with the Law on Free Access to Public Information

FOSM submitted 58 information requests⁸ inquiring about the status of 35 measures defined for attainment of 9 objectives from the Action Plan. In that, it was expected that all institutions responsible for implementation of OGP measures will respond immediately or within the law-stipulated deadline of 30 days the latest, knowing that one of the four OGP values concerns access to information. Without the intention to lead the freedom of information procedures until we exhaust all legal remedies available, but for the purpose of obtaining responses to the information requests, we had to lodge a total of 24 appeals on the grounds of institutions' silence. This means that almost half of our information requests were ignored by the institutions responsible to implement the OGP measures. However, this report's objectivity remains intact, as we managed to obtain responses to all 58 information requests, i.e. the institutions disclosed the information requested after they were presented with the appeals. Specific responses on OGP's implementation were uploaded on the website spinfo.org.mk⁹ in order to contribute to implementation of Objective 4: improved implementation of the Freedom of Information Act, more specifically implementation of Item 2, Measure 2: information received in a procedure led in front of the Commission for Free Access to Public Information should be published and made available to the general public, and not only to the information applicant.

CONCLUSIONS

THERE IS NO COORDINATING INSTITUTION TASKED TO MONITOR THE COMPLETE IMPLEMENTATION OF THE OGP ACTION PLAN

Implementation of 35 measures defined in the Action Plan is entrusted to total of 30 competent institutions indicated as implementing organizations or partners.¹⁰ The Ministry of Information Society and Administration (MISA) is entrusted with the highest number of implementing obligations, i.e. it is indicated as the implementing organization for 14 from total of 35 measures. However, the individual analysis of measures that need to be implemented as cooperative efforts of the competent institution and all line ministries, such as Objective 1, Measure 1, provides the conclusion that although it was indicated as the implementing organization, MISA is not monitoring the implementation of this measure. Namely, MISA is not informed by other ministries on their compliance with item 1 of this measure: all ministries should announce the start of law-adoption processes and should include a link to the Single National Electronic Register of Regulations (ENER). The Ministry of Information Society and Administration is of the standing that "it is not obliged to keep records on the number of draft-laws published on the ministries'

⁸ Annex 1: List of requests for free access to public information

⁹ For more information see the section "Cases" at www.spinfo.org.mk

¹⁰ In addition, Objective 1, Measure 1 should be implemented by MISA in cooperation with all institutions (information holders). It is unclear whether the term "information holders" implies information holders pursuant to the definition from the Law on Free Access to Public Information, those being state administration bodies and other bodies and institutions established by law, bodies of the municipalities, the City of Skopje and municipalities in the City of Skopje, public institutions and services, public enterprises, and legal and natural persons performing public competences and activities of public interest determined by law (Article 3). In this case, the measure would imply MISA's cooperation with 1,150 information holders.

websites".¹¹ Hence, unclear is who will assess the attainment of this measure in the Annual Report on implementation of measures defined in the OGP Action Plan.

As regards the progress achieved by individual ministries under the same measure, according to which every ministry that proposes new laws should publish the law-adoption process on their websites and host a link to ENER, the Ministry of Defence assessed that "the information request inquires about the OGP Action Plan and will, therefore, be forwarded to MISA".¹² The Ministry of Defence believes that the OGP Action Plan falls under "the competences of the Ministry of Information Society and Administration and therefore the Ministry of Defence cannot respond to the information request that inquires about links to the ENER".¹³

The current division of competences/responsibilities for implementation of OGP measures, without having one institution appointed as the coordinating body, raises many questions about the leader in the process. If this role is assumed by the Government, then unclear is why it has not established a national coordination body¹⁴ that would monitor the implementation of the OGP Action Plan. Browsing of Internet-based media and information covering public events organized in relation to the Open Government Partnership provides the impression that the Ministry of Information Society and Administration is leading the process, but the Action Plan does not allow any conclusions on possible coordination mechanisms among the institutions responsible for implementation of OGP measures.

IMPRECISELY DEFINED TIMEFRAME FOR IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITIES

As part of OGP recommendations on developing national action plans, the states were instructed to indicate relevant deadlines for implementation of OGP objectives. In fact, they were recommended to assign a two-year period for implementation of OGP measures, followed by revision of the Action Plan. Macedonia's OGP Action Plan indicates that "[the plan] is foreseen to be implemented in the following two to three years" (page 3). However, the individual deadlines include longer timeframes, for example, measures defined under Objectives 6 and 7 are envisaged to be implemented within a period of four years (2012-2015).

Moreover, it is difficult to assess the implementation of 30 from total of 35 OGP measures one year after their adoption, in particular because they have been assigned deadlines such as 2012-2014 or 2013-2014. Unclear is why year 2012 is indicated in the Action Plan, i.e. will the implementation of measures start in 2012 or institutions are expected to demonstrate progress on annual level. The fact that competent institutions do

¹¹See MISA's FOI response no. 14/4 -110/ from 9.5.2013, available at http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/s2.17-15/odgovor.pdf

¹²See Ministry of Defence's FOI response no. 14/1-173/53 from 18.4.2013, available at http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_odbrana/2013/s2.36-1/odgovor.pdf

¹³Ibid.

¹⁴ Fact is that the Government is competent and has established different national coordination bodies tasked with monitoring and assessing the implementation of the National Strategy for Protection against Domestic Violence 2008-2011; the National Strategy on Fight against Poverty and Social Exclusion in the Republic of Macedonia; coordination of activities taken as part of measures aimed to promote the punitive policy, etc.

not understand this matter is supported with the FOI response¹⁵ provided by the Ministry of Economy, competent to implement Objective 9, Measure 2. One year into the Action Plan's implementation, the Ministry of Economy was asked whether it publishes on its website information about the safety on roads, quality of air, health and safety of workers and the like, in order to make them publicly available for download and browsing, as anticipated with the relevant measure. The Ministry of Economy responded that it does not publish such data on its website. In its FOI response, the Ministry of Economy indicated that "[the ministry] is obliged to implement this activity, in cooperation with other institutions, in the period up to 2014". According to their understanding of deadlines set for 30 OGP measures, results can be expected as late as 2014, instead of gradual progress demonstrated from year to year.

INDICATORS FOR MEASURING PROGRESS MADE UNDER THE OBJECTIVES ARE NOT DEFINED

OGP guidelines emphasize that all national action plans must contribute to resolution of the five grand challenges. When the Macedonian Action Plan was developed, the authorities should have identified measures taken and results achieved, especially those related to the "grand challenges" in order to allow straightforward and objective assessment of progress made under each measure individually, one year after the start of implementation. However, the Macedonian Action Plan does not clarify which measures had been taken in order to establish a baseline against which progress can be measured one year into OGP's implementation. Moreover, there are no indicators against which progress will be measured, meaning that it is difficult to assess what has been achieved, because desired achievements/progress were not defined.

Progress can easily be assessed under the measures that anticipate development of new tools for public debates. Hence, MISA's response on implementation of Objective 1, Measure 2, indicates that "from its establishment on 9.5.2013, total of 201 entities have registered on the website www.e-demokratija.mk".¹⁶ But, unclear remains what MISA understands under public awareness activities: does it refer to the 201 registered entities or it has defined that at least 30% of draft laws will be created in participative manner through the web portal e-demokratija.mk. Lack of clearly defined indicators against which progress will be measured leaves room for discretionary engagement on the part of institutions in advancing the areas from the Open Government Partnership. Thus, although 2012 and half of 2013 have already passed, implementation of Objective 4, Measure 4 (introducing possibility for electronic submission of requests for access to public information) is still not initiated. Website of the Commission for Protection of the Right to Free Access to Public Information has not been upgraded and there is no new website created, although it was anticipated in the Action Plan.

ESSENTIAL MEASURES ARE NOT BEING IMPLEMENTED

¹⁵ See Ministry of Economy's FOI response no. 15-2475/3 from 30.4.2013, available at http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_ekonomija/2013/s2.23-2/odgovor.pdf

¹⁶ See MISA's FOI response no. 14/4-1099 from 9.5.2013, available at http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/s2.15-13/odgovor.pdf

In summary, the general conclusion inferred is that only “technical” measures from the Action Plan are implemented. For example, if a measure indicated establishment of new method for public discussion, it has been delivered by the establishment of the website www.e-demokratija.mk. This allows the authorities to check this measure as delivered, but the question is raised whether this website contributed to participative policy-making. In reality, implementation of this measure did not enable greater participation, because MISA does not keep records on participatory policy-making. It only provides statistics on the number of website visits, number of uploaded documents and number of topics discussed on the website’s forum board.

Identical is the situation with Objective 2, Measure 1, which anticipates establishment of the www.opendata.gov.mk. Although this measure is implemented, it does not contribute to attainment of the essence behind open data (small and medium-sized enterprises to benefit from such information). In fact, there are no indicators for measuring usefulness of these data, although one year has passed from the Action Plan’s implementation. MISA believes that this will be realized “in the advance stage of open data”,¹⁷ whose implementation deadline is 2012-2014. Implementation of this measure has not been initiated, although more than a year and half have passed from the Action Plan’s adoption.

Contrary to “technical measures” that are being implemented, measures that significantly affect and contribute in the fight against corruption, for example, Objective 6, Measure 2: introduction of integrity systems in the public administration, which has been entrusted to the State Commission for Prevention of Corruption (SCPC), have not been initiated one year after the Action Plan’s adoption. SCPC’s response to the information request inquiring about the status of this measure reads: “[SCPS] does not dispose with the information requested”.¹⁸

¹⁷ See MISA’s FOI response no. 14/4-1096 from 9.5.2013, available at http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/s2.12-10/odgovor.pdf

¹⁸ See SCPC’s FOI response no. 03-2788/4 from 19.4.2013, available at http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Drzavna_komisija_za_sprecuvanje_korupcija/2013/s2.54-3/zaklucok.pdf



ФОНДАЦИЈА ОТВОРЕНО
ОПШТЕСТВО-МАКЕДОНИЈА

Бр. 11-809/
С. 10 2014 год.
СКОПЈЕ



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА
OPEN SOCIETY
SOCIETY ОТВОРЕНО
INSTITUTЕ OPШТЕСТВО
MACEDONIA МАКЕДОНИЈА

Скопје, 3 октомври 2011 година

Почитуван министер Попоски,


Дозволете ми во името на Фондацијата Отворено општество – Македонија, да го изразам особеното задоволство за одлуката на Владата на Република Македонија да се приклучи кон *Иницијативата за партнерство на отворените влади* (Open Government Partnership). Тоа е прв чекор во процесот на преземање на конкретни активности за унапредување на отвореноста на македонската Влада и поттикнување на ангажираноста на граѓаните (индивидуално или преку граѓанските организации) кои имаат главна улога во поттикнување на одговорност и отчетност.

Иако, во изминативе години, Владата на Република Македонија продолжи со реформите насочени кон подобрување на доброто владеење сепак, сè уште постојат големи недостатоци во нивната имплементација. Така на пример, скоро половина од барањата за слобен пристап до информации премолчено се одбиваат.¹ Од друга страна, нема пристап до финансиските извештаи на политичките партии.² Слично, не се спроведе Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2007-2011) и сè уште не се создадени услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор, ниту се доволно вклучени во процесите на креирање на политики.

Затоа, искрено се надеваме дека оваа иницијатива ќе ги зајакне конкретните заложби на Владата и ќе даде видливи резултати во имплементацијата на домашната законска рамка за транспарентност и отчетност.³ Во оваа насока, со нетрпение го чекаме отпочнувањето на подготовките на Владата на Република Македонија за креирање на акционен план во консултација со граѓаните и граѓанските организации, бидејќи само преку целосно отворен процес може да се дизајнираат соодветни мерки кои ќе резултираат со подобра, транспарентна и ефикасна влада.

Ви стоиме на располагање за наш придонес во овој процес.

Со почит,


Владимир Милчин, извршен директор
Фондација Отворено општество – Македонија

¹ Извештај за работа на Комисијата за заштита на слободниот пристап до информации од јавен карактер за 2010 година.

² Само во 2011, има поднесено 110 жалби за недобиен одговор од политичките партии и државните органи кои се надлежни да спроведуваат надзор врз финансиското работење на партиите.

³ Како Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Законот за финансирање на политичките партии, Законот за спречување на корупција, Законот за спречување на судир на интерес, нивната имплементација.

ANNEX 2: LIST OF REQUESTS FOR FREE ACCESS TO INFORMATION

Бр.	Имател на информацијата	Побарана информација	Датум на поднесување/ кој поднесува
11-353/1	Влада на РМ	Ве молиме доставете копија од Информациите доставени до Владата на РМ од Министерството за информатичко општество и администрација со барањата кои биле предмет на петициите согласно цел 1, мерка 3 точка 1 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ). Дали до сега е донесен Заклучок од Владата по поднесените Информации за петициите и каде се достапни за јавноста?	08.04.2013/ФООМ
11-354/1	Генерален секретаријат на Влада на РМ	Што е преземено за унапредување на примената на Кодексот за добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики, согласно цел 1, мерка 3 точка 3 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-355/1	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?	08.04.2013/ФООМ
11-355/2	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Во која фаза се наоѓа имплементацијата на мерката „Податоците добиени во постапка пред КОМСПИ да бидат објавени и достапни за јавност, а не само за барателот“, согласно цел 4, мерка 2, точка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство?	08.04.2013/ФООМ
11-355/3	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Во која фаза се наоѓа проектот за Обезбедување на владините услуги преку cloud computing, предвиден согласно цел 3, мерка 4 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?	08.04.2013/ФООМ
11-355/4	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Дали до денот на одговарање на барањето се објавени резултати од проектите за евалуација на јавната администрација, согласно цел 3, мерка 3 од Акцискиот план за отворено владино партнерство? Ако одговорот е да, ве молиме да ни доставите фотокопија од објавените резултати.	08.04.2013/ФООМ
11-355/5	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Дали е воспоставен механизам за граѓаните со кој ќе можат да ги оценуваат и да ги коментираат услугите на www.uslugi.gov.mk согласно цел 3, мерка 1 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство. Ако одговорот е да, ве молиме посочете ни каде е достапен?	08.04.2013/ФООМ
11-355/6	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	На кој начин се следи имплементацијата на плановите за отварање на информациите на државните институции, согласно цел 2, мерка 5 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство, од денот на усвојувањето на Акцискиот план до денот на одговарање на барањето?	08.04.2013/ФООМ
11-355/7	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Фотокопија од барањата кои се доставени до Владата на РМ со приоритетната листа на одобрување за отварање на податоците, согласно цел 2, мерка 3 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство, од денот на усвојувањето на Акцискиот план до денот на одговарање на барањето.	08.04.2013/ФООМ
11-355/8	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Фотокопија од доставените барања за отварање на податоците, согласно цел 2, мерка 3 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство, од денот на усвојувањето на Акцискиот план до денот на одговарање на барањето?	08.04.2013/ФООМ
11-355/9	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Дали се креирани индикаторите со кои треба да се мери користа на малите и средните претпријатија – бизниси од користењето на отворените податоци, согласно цел 2, мерка 2 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство? Ако се креирани ве молиме да ни доставите фотокопија од нив.	08.04.2013/ФООМ

11-355/10	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Ве молиме да ни обезбедите пристап до Веб каталог каде стојат информациите за веб локациите каде можат да се најдат отворените податоци, согласно цел 2, мерка 1 точка 1 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство.	08.04.2013/ФООМ
11-355/11	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Дали и колку електронски петиции се покренати преку веб страницата www.e-demokratija.gov.mk , согласно цел 1, мерка 3 од Акцискиот план за отворено владино партнерство, од денот на нејзиното активирање, заклучно со датумот на одговарање на ова барање? Ве молиме доставете копија од Информациите доставени до Владата на РМ со барањата кои биле предмет на петициите. Дали до сега е донесен Заклучок од Владата по поднесените Информации за петициите и каде е достапен за јавноста, согласно цел 1, мерка 3 точка 1 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство?	08.04.2013/ФООМ
11-355/12	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Колку различни субјекти покажале регистрирана активност, согласно цел 1, мерка 2 од Акцискиот план за отворено владино партнерство, на веб страницата www.e-demokratija.gov.mk од нејзиното активирање заклучно со датумот на одговарање на ова барање?	08.04.2013/ФООМ
11-355/13	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Колку посети се евидентирани на www.ener.gov.mk согласно цел 1, мерка 1, точка 2 од Акцискиот план за отворено владино партнерство, во периодот пред неговото усвојување, а колку во периодот по неговото усвојување, заклучно со датумот на одговарање на ова барање?	08.04.2013/ФООМ
11-355/14	Министерство за информатичко општество и администрација на РМ	Колку вкупно нацрт – закони се објавени на веб страниците на министерствата согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство, од денот на неговото усвојување, заклучно со датумот на прием на ова барање?	08.04.2013/ФООМ
11-356/1	Министерство за правда на РМ	Во која фаза е подготовката на Нацрт-закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за пристап до јавните документи согласно цел 4, мерка 3 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство?	08.04.2013/ФООМ
11-356/2	Министерство за правда на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-357/1	Министерство за здравство на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-358/1	Министерство за внатрешни работи на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-359/1	Министерство за локална самоуправа на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ

11-360/1	Министерство за економија на РМ	Дали на веб страницата на вашето министерство се објавуваат информации за безбедност на патиштата, чистотата на воздухот и безбедноста на работниците и дали истите можат да бидат преземени, согласно согласно цел 9, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-360/2	Министерство за економија на РМ	Дали е извршено консолидирање на информациите и утврдување приоритет на оние податоци кои се сметаат за отворени согласно Акцискиот план за отворено владино партнерство (цел 7, мерка 3), во периодот од неговото усвојување, заклучно со датумот на прием на ова барање?	08.04.2013/ФООМ
11-360/3	Министерство за економија на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-361/1	Министерство за финансии на РМ	Дали е извршено консолидирање на информациите и утврдување приоритет на оние податоци кои се сметаат за отворени согласно Акцискиот план за отворено владино партнерство (цел 7, мерка 3), во периодот од неговото усвојување, заклучно со датумот на прием на ова барање?	08.04.2013/ФООМ
11-361/2	Министерство за финансии на РМ	Дали Буџетот на РМ за 2013 е објавен во отворен формат (отворен буџет) согласно согласно цел 7, мерка 1 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)? Ако одговорот е да, тогаш упатете не на местото каде е објавен.	08.04.2013/ФООМ
11-361/3	Министерство за финансии на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-362/1	Министерство за образование и наука на РМ	Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-362/2	Министерство за образование и наука на РМ	Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-362/3	Министерство за образование и наука на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-363/1	Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ

11-364/1	Министерство за труд и социјална политика на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-365/1	Министерство за надворешни работи на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-366/1	Министерство за култура на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-367/1	Министерство за одбрана на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-368/1	Министерство за транспорт и врски на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-369/1	Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство на РМ	За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?.	08.04.2013/ФООМ
11-370/1	Државен завод за статистика - Комитет за статистичка доверливост	Колку и какви податоци, кои би можеле да бидат преземени и употребени од страна на истражувачите, имате објавено во обработлив формат од усвојувањето на Акцискиот план за отворено владино партнерство, заклучно со датумот на одговор на ова барање, согласно цел 5, мерка 3 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-371/1	Универзитет за информатички технологии и науки „Св. Апостол Павле“ - Охрид	Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-371/2	Универзитет за информатички технологии и науки „Св. Апостол Павле“ - Охрид	Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ

11-372/1	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје	Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-372/2	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје	Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-373/1	Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-373/2	Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-374/1	Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола	Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-374/2	Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола	Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-375/1	Државен универзитет во Тетово	Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-375/2	Државен универзитет во Тетово	Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-376/1	Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер	Во која фаза се наоѓа имплементацијата на мерката „Податоците добиени во постапка пред КОМСПИ да бидат објавени и достапни за јавност, а не само за барателот“, согласно цел 4, мерка 2, точка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство?	08.04.2013/ФООМ
11-376/2	Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер	Во колку предмети разгледувани од страна на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во периодот од усвојување на Акцискиот план за отворено владино партнерство, заклучно со датумот на одговор на ова барање, имателот на информацијата кој го одбил барањето за слободен пристап спровел „тест за штетност“ согласно членот 6 од ЗСПИЈК?	08.04.2013/ФООМ
11-376/3	Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер	Во која фаза се наоѓа имплементацијата на мерката „Унапредување на пристапот до информации од јавен карактер“ преку објавување на информациите на лесен и едноставен начин за пронаоѓање, на начин и во форма подготвени за употреба, во согласност со цел 4, мерка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?	08.04.2013/ФООМ

11-377/1	Државна комисија за спречување на корупција	Дали имате дефинирано Методологија за воведување на системи на интегритет на локално ниво, согласно цел 8, мерка 3 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)? Доколку таква Методологија е дефинирана бараме копија од неа и ве молиме да ни обезбедите пристап до информацијата дали е извршено пилотирање на системите за интегритет во одредени општини од предвидените 10 (за периодот 2012-2014 година) и во кои до моментот на одговарањето на барањето?	08.04.2013/ФООМ
11-377/2	Државна комисија за спречување на корупција	Дали имате дефинирано Методологија за воведување на системи на интегритет во јавната администрација согласно цел 6, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)? Ако одговорот е да, тогаш доставете ни фотокопија од методологијата?	08.04.2013/ФООМ
11-377/3	Државна комисија за спречување на корупција	Дали имате дефинирано процедури за воведување на политики на интегритет (антикорупциски политики) во институциите, согласно цел 6, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)? Ако одговорот е да, тогаш доставете ни фотокопија од утврдените процедури.	08.04.2013/ФООМ
11-378/1	Агенција за странски инвестиции	Дали е извршено консолидирање на информациите и утврдување приоритет на оние податоци кои се сметаат за отворени согласно Акцискиот план за отворено владино партнерство (цел 7, мерка 3), во периодот од неговото усвојување, заклучно со датумот на прием на ова барање?	08.04.2013/ФООМ
11-379/1	Биро за јавни набавки	Дали е извршена стандардизација на податоците кои треба да се сметаат како отворени податоци согласно Акцискиот план за отворено владино партнерство, во периодот од неговото усвојување заклучно со датумот на прием на ова барање, согласно согласно цел 7, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?	08.04.2013/ФООМ
11-380/1	Заедница на единиците на локалната самоуправа	Дали имате дефинирано Методологија за воведување на системи на интегритет на локално ниво, согласно цел 8, мерка 3 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)? Доколку таква Методологија е дефинирана бараме копија од неа и ве молиме да ни обезбедите пристап до информацијата дали е извршено пилотирање на системите за интегритет во одредени општини од предвидените 10 (за периодот 2012-2014 година) и во кои до моментот на одговарањето на барањето?	08.04.2013/ФООМ
11-381/1	Секретаријат за европски прашања	Дали е извршено консолидирање на информациите и утврдување приоритет на оние податоци кои се сметаат за отворени согласно Акцискиот план за отворено владино партнерство (цел 7, мерка 3), во периодот од неговото усвојување, заклучно со датумот на прием на ова барање?	08.04.2013/ФООМ
11-382/1	Дирекција за заштита на личните податоци	Во која фаза се наоѓа имплементацијата на мерката „Унапредување на пристапот до информации од јавен карактер“ преку објавување на информациите на лесен и едноставен начин за пронаоѓање, на начин и во форма подготвени за употреба, во согласност со цел 4, мерка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?	08.04.2013/ФООМ